



# СЛУЖБА

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830  
Službeni vœznik BR  
Makedonije  
91001 Skopje  
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено кингводство 60802-603-21943

Петок, 18 авгу

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XLV

192.500  
15 деа. – Редак-  
лиа Јована Растика бр. 1. Пошт. фак  
226. – Телефони: Централa 650-155; Уредниш-  
тво, 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-  
лекс 11756

766.

Врз основа на член 49 став 2 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ОДНОСНО НА ОТПИШУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТИТЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ВЛОЖУВАЊА

#### Член 1

Правните лица ја пресметуваат амортизацијата односно ги отпишуваат вредностите на нематеријалните и материјалните вложувања (во натамошниот текст: основните средства) на начинот што е пропишан со оваа уредба.

#### Член 2

Под пресметување на амортизацијата, во смисла на оваа уредба, се подразбира надоместување на потрошената и намалената вредност на основните средства во употреба и надоместот на неамортизираната вредност на основните средства што се ставени вон од употреба, поради физичка дотраеност или техничка застареност, пред да биде надоместена нивната вредност.

Под отпишување на вредноста, во смисла на оваа уредба, се подразбира спроведување исправка на вредноста на основните средства во деловните книги на правното лице за износот на амортизацијата пресметан по годишна пресметка односно за износот на надоместот на неамортизираната вредност при расходувањето на основните средства.

#### Член 3

Под основни средства што како материјални вложувања подлежат на обврската на пресметување на амортизацијата односно на отпишувањето на вредноста (во натамошниот текст: на пресметување на амортизација), во смисла на оваа уредба се подразбираат: згради и други градежни објекти, опрема, повеќегодишни засади, основни стада (работни и приплодни грла на добиток), вложувања за подигање на плантажи на брзорастечки дрвја и вложувања за користење (експлоатација) на одделни шуми, руди, води и други природни богатства.

Под основни средства што како нематеријални вложувања подлежат на обврската на пресметување на амортизација, во смисла на оваа уредба, се подразбираат: вложувања за истражување и развој, патенти, лиценци, моштри, модели, заштитни знаци (фабрички, услужни, трговски и други), вложувања за набавка (купување и изработка) на техничка и технолошка документација за производство на одделни производи, делови на производи или хемиски супстанции, вложувања за стекнување концесии, вложувања по основ на лизинг, вложувања за стекнување право на употреба на основни средства од други правни и физички лица (право на службеност), вложувања за спроведување комасација, арондација или други мерки за унапредување на земјоделското или на друго производство, вложувања за користење на основни средства по основ на закуп и основачки вложувања.

#### Член 4

За основните средства набавени (купени, изградени и доградени) од средствата остварени со здружување, по ос-

нов на заедничко вложување, по основ на кооперација или друга деловна соработка, амортизацијата ја пресметува правното лице кај кое се наоѓаат таквите основни средства односно се користат за вршење на дејност или се наоѓаат вон од употреба во времето за кое се пресметува амортизацијата, ако со договор за здружување, за заедничко вложување, за кооперација или друга деловна соработка не е поинаку определено.

#### Член 5

За основните средства што служат за работа во странство, податоците за пресметување на амортизацијата, на начинот пропишан со оваа уредба, ги обезбедува правното лице со седиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во чиј состав се наоѓа погонот, работната единица или друга форма на организирање за чии потреби се користат основните средства во странство. Амортизацијата пресметана за тие основни средства се надоместува од приливот остварен со работењето во странство.

#### Член 6

За основните средства чиј рок на амортизацијата, изразен во стапките пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација, која претставува составен дел на Уредбата за номенклатурата на средствата за амортизација, со годишни амортизациони стапки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/89) е покус од 15 години, амортизацијата се пресметува од првиот ден на наредниот месец откако тие основни средства почнале да се користат за вршење на дејноста (за дејноста за која се и наменети или за други дејности).

За основните средства чиј рок на амортизацијата, изразен во стапките пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација, е подолг од 15 години, амортизацијата се пресметува од првиот ден на наредната година по истекот на годината во која тие основни средства се пуштени во употреба односно во која почнале да се користат за вршење на дејноста.

За основните средства што се наоѓаат во фаза на набавка, а за чија набавка (купување, изградба и доградба) истекнал рокот утврден во инвестициониот елаборат односно ревидираниот инвестиционен елаборат амортизацијата се пресметува од првиот ден на наредната година по истекот на годината во која требало да се набават тие основни средства.

#### Член 7

Амортизација на основните средства се пресметува додека вредноста која претставува основница за пресметување на амортизацијата не биде во целост надоместена. Кога ќе се надомести вредноста која претставува основница за пресметување на амортизацијата, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако основните средства и потоа се користат за вршење на дејноста.

#### Член 8

Започнатото пресметување на амортизацијата не се запира ако дојде до прекин на користењето на основните средства за вршење на дејноста и амортизацијата не се намалува ако основните средства во вршењето на дејноста се користат со намален капацитет.

По исклучок од став 1 на овој член, за основните средства оштетени од виша сила и за основните средства

функционално поврзани со основните средства оштетени од виша сила, пресметувањето на амортизацијата може да се запре или амортизацијата да се намали додека основните средства оштетени од виша сила не се оспособат за повторно користење односно за користење со полн капацитет. Запирање на пресметувањето на амортизацијата односно намалување на износот на амортизацијата може да се примени и за основните средства што не се оштетени, но нивната употреба е оневозможена поради дејство на виша сила.

Под виша сила, во смисла на оваа уредба, се подразбираат природни стихии (земјотреси, поплави, лизгалишта и одрони, оркански ветрови и сл.), како и мерките на државните органи врз чија примена не може да влијае правното лице чии основни средства поради тоа се вон од употреба или се користат со помал капацитет.

#### Член 9

Со општиот акт на правното лице поблиску се уредуваат роковите за пресметување на амортизацијата во текот на годината, годишните стапки за пресметување на амортизацијата и начинот (методот) на пресметување на амортизацијата за основните средства во употреба, за основните средства во фаза на набавка за кои рокот за набавка истекол и за основните средства вон од употреба чија вредност која претставува основица за пресметка на амортизацијата не е надоместена.

Начинот на пресметување на амортизацијата се определува зависно од условите и начинот на користење на основните средства за вршење на дејноста и зависно од техничкото и технолошкото ниво на развојот на основните средства за кои се пресметува амортизацијата.

#### Член 10

Во времето на почетокот на пресметувањето на амортизацијата се утврдува вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата и основните средства се распоредуваат во амортизациони групи и делови на амортизациони групи пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација.

Во деловните книги на правното лице се внесуваат податоци за извршениот распоред на основните средства во амортизационите групи и во деловите на амортизационите групи, за вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата и за времето од кога се пресметува амортизацијата.

#### Член 11

За згради и други градежни објекти основица за пресметување на амортизацијата претставуваат издатоците за нивното купување односно изградба или доградба. Покрај цената на добавувачот односно на изведувачот на работите искажана во фактурата или во друга исправа за плаќање, во вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата на зградите и на други градежни објекти се вклучуваат и следните издатоци:

- издатоците за проектна и друга документација врз основа на која купувањето односно изградбата или доградбата е извршена;
- издатоците за подготвување на терен за градба (расчистување, рамнење, нивелација, насипување, ископи, дренажа и сл.);
- издатоците за добивање потребни дозволи за изградба на приклучоци кон водоводната, канализационата, енергетската, топловодната, телефонската и друга мрежа;
- издатоците за уредување на површините наменети за згради односно други градежни објекти (пристапни патишта и патеки, паркинзи, огради, зелени површини и сл.) како и издатоците за громобранска заштита и за заштита на животната и работната средина.

По исклучок од став 1 на овој член, за патишта, улици, аеродроми и други сообраќајници во вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата се вклучуваат само издатоците за изградба на нивните горни слоеви (газечки површини што се абат) и издатоците за набавка (купување и монтажа, изградба или доградба) на придружните градежни објекти на нив.

#### Член 12

За опремата основица за пресметување на амортизацијата претставуваат издатоците за нејзиното купување односно за изработка или за доработка. Покрај износот на цената од добавувачот односно од изведувачот на работите искажана во фактурата или во друга исправа за плаќање, во вредноста што ја претставува основицата за пресметување на амортизација на опремата, се вклучуваат и следните издатоци:

- издатоците за проектна и друга документација врз основа на која е купена, односно изградена или доградена опремата;
- издатоците за допремување на опремата, односно на деловите на опремата до местото на работата (трошоци за натовар и претовар, за превоз, за осигурување за време на превозот, истоварот и преземањето);
- издатоците за монтирање односно за вградување и наместување на опремата на местото на работата, како и издатоците за проверка на техничката исправност на опремата и за добивање дозвола за пуштање на опремата во употреба;
- издатоците за давачки при набавката на опрема, до пуштањето на опремата во употреба (царини и други увозни давачки за увезената опрема, даноци и придонеси ако се плаќаат за набавка на опремата и сл.), како и другите издатоци неопходни за набавка на опрема (купување, изградба и доградба) или пуштање во употреба на набавената опрема.

Во вредноста што ја претставува основицата за пресметување на амортизацијата на опремата се вклучуваат и издатоците за набавка на резервни делови и прибор неопходни за пуштање на опремата во употреба односно за користење на опремата во вршењето на дејноста во пропишаниот амортизационен век на траење.

По исклучок од став 1 на овој член, за опремата на домашни правни лица што е користена за работа во странство, а потоа вратена во Југославија, основица за пресметување на амортизацијата претставува вредноста на таа опрема која до враќањето во Југославија не е амортизирана, зголемена за цената на деловите и другите вложувања при реконструкција, адаптација или модернизација за времето на користењето на опремата во странство.

#### Член 13

За повеќегодишните засади и за плантажите на брзорастечките дрвја основица за пресметувањето на амортизацијата претставува вредноста што го опфаќа вкупниот износ на издатоците за подготовка на земјиштето за садење (одводнување, наводнување, ископи, губрење), за набавка и садење на садници и за потрошената работа и материјалот во времето на подигањето на засадите, односно на плантажите до крајот на годината во која се оспособени за раѓање односно за експлоатација – за повеќегодишните засади тоа е почетокот на родот, а за плантажите на брзорастечки дрвја почеток на експлоатација.

#### Член 14

За работните и приплодните грла на добиток основица за пресметување на амортизацијата претставува износот на разликата помеѓу пазарната (набавната) и кланичната цена на таквиот добиток.

Износот на разликата помеѓу пазарната и кланичната цена се утврдува при пуштањето на работниот и приплодниот добиток во употреба односно кога таквите грла на добиток ќе почнат да се користат за работа или за приплод.

#### Член 15

За основните средства што претставуваат вложувања за стекнување право на патент, на индустриска мостра или модел, на заштитен знак, на лиценца на користење техничка или технолошка документација, на концесија, на лизинг и користење основни средства на други лица по основ на службеност или закуп, основица за пресметување на амортизацијата претставува износот што е платен или по договор треба да му се плати на оној од кого таквото право е прибавено.

За вложувањата при спроведување на комасација, арондација или други мерки на унапредување на земјоделското, шумарското, рударското или водостопанското производство и за вложувањата заради стекнување право за приредување на саеми и изложби, како и за вложувањата заради стекнување право за излагање, дистрибуција или прикажување дела на ликовната, вајарската, филмската, музиката или друга уметност, основница за пресметување на амортизацијата претставува износот на издатоците направен до моментот на стекнувањето на тие права.

#### Член 16

За основните средства што се во фаза на набавка, а за набавката им истекол рокот предвиден во елаборатот основница за пресметување на амортизацијата претставува износот на издатоците направен до крајот на годината кога истекол рокот за набавка.

#### Член 17

За основните средства што се преземени со пренос без надомест или се преземени со делумен надомест, основница за пресметување на амортизацијата претставува неамортизираната (сегашната) вредност на тие средства по која се водени кај пренесувачот до моментот на преземањето, зголемена за издатоците на преносот и нивното пуштање во употреба за вршење на истите или на други работи односно дејности.

#### Член 18

Промените на вредноста која претставува основница за амортизација по основ на реконструкција, адаптација, модернизација и друга доградба се земаат предвид за натамошно пресметување на амортизацијата од првиот ден на наредната година откако настанале, односно откако се утврдени, а промените по основ на ревалоризација се земаат предвид при утврдувањето на износот на амортизацијата при составувањето на годишната пресметка.

Кога во текот на употребата на основните средства ќе дојде до уништување, оштетување или друго намалување на вредноста која претставува основница за пресметување на амортизацијата на основните средства, тие промени се земаат предвид од првиот ден на наредниот месец откако настанале.

#### Член 19

За основните средства што ќе се пуштат во употреба пред да се обезбедат сите потребни податоци за утврдување на вредноста која претставува основница за пресметување на амортизацијата, се определува привремена основница за пресметување на амортизацијата.

Привремената основница за пресметување на амортизацијата се користи додека не се обезбедат сите потребни податоци за утврдување на вредноста која претставува основница за пресметка. Ако во рок од две години не се соберат сите потребни податоци за утврдување на вредноста на основните средства што претставуваат основница за пресметување на амортизацијата, со проценка се утврдува конечната вредност која претставува основница за пресметување на амортизацијата, а според пазарната цена на истите или на слични основни средства во времето кога се врши таа проценка.

#### Член 20

Амортизација се пресметува со методот определен со општиот акт. Методот на пресметка може да биде според проценетото временско траење или според ефектот што се остварува со употреба на основните средства во периодот за кој се пресметува амортизацијата.

#### Член 21

За опремата наменета за вршење на производствени дејности и на дејности на транспорт, амортизацијата се пресметува според ефектот што се остварува со употребата на тие основни средства во периодот за кој се пресметува амортизацијата со тоа што по конечната годишна пресметка износот на амортизацијата да не биде помал од износот што ќе се добие со примената на стапките пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација.

#### Член 22

За нематеријалните вложувања, за повеќегодишните засади, работните и приплодните грла на добиток, за граѓените објекти, за предметите на опрема за вршење на дејности на сообраќај, трговија, угостителство, туризам, занаетчиство, непроизводствени дејности, општествени дејности и дејности на органите и организациите на општествено-политичките заедници и општествените организации, амортизацијата се пресметува по стапките определени според проценетото време на траење односно по стапките определени со општиот акт на правно лице, со тоа што определените стапки да не бидат пониски од стапките што за тие основни средства се пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација.

#### Член 23

Амортизацијата на основните средства се пресметува по деловите на амортизационите групи пропишани со Номенклатурата за амортизација, а така се искажуваат и промените во состојбата на вредноста на основните средства кои претставуваат ист дел на амортизационата група (зголемување или намалување на таа вредност).

Со општиот акт на правното лице, за сите или за одделни основни средства, може да се определи пресметување на амортизацијата поединечно за определено или за сето време на амортизацијата.

Стапките за пресметување на амортизацијата определени со општиот акт можат да бидат пропорционални, прогресивни или депресивни. Просечните прогресивни и просечните депресивни стапки определени во општиот акт не можат да бидат пониски од стапките што за основните средства се пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација.

#### Член 24

Основните средства пренесени по основ на статусни промени кај правното лице на кое е извршен преносот, се искажуваат по набавните, амортизираните и неамортизираните вредности по кои во времето на преносот биле искажани кај пренесувачот, а амортизацијата се пресметува по стапките што ќе ги определи правно лице, со тоа што тие да не бидат пониски од стапките пропишани за тие основни средства со Номенклатурата на средствата за амортизација.

#### Член 25

Ако основните средства се уништат или оштетат од виша сила или поради други причини, од вкупниот приход односно од приходот на правното лице остварен во годината кога настанало уништувањето или оштетувањето, како вонредни расходи, се надоместува износот на неамортизираната вредност на тие средства во делот кој не е покриен од надоместот остварен по основ на осигурување.

Ако основните средства се пренесат на друго лице без надомест или со делумен надомест, а тој пренос не е поради спроведување на статусни промени, пазарната цена на пренесените основни средства во целост се надоместува од вкупниот приход во годината во која е извршен преносот на основните средства.

#### Член 26

Ако основните средства се стават вон од употреба, а за нивното користење постои интерес кај други правни лица или постои можност да се употребат за основање на нови правни лица или на нови работни единици на постојните правни лица, правното лице е должно тие основни средства да ги употреби за развивање на постојните односно за започнување на нови дејности или да изврши нивна продажба односно отстапување на друг начин (со давање во закуп, на привремено користење и сл.) на заинтересирани правни лица, со обврска тие лица да го продолжат пресметувањето на амортизацијата до полниот надомест на нивната неамортизирана вредност.

Продажбата односно отстапувањето на основните средства вон од употреба на други заинтересирани правни лица се огласува во средствата за јавно информирање во рок од 90 дена откако основните средства се ставени трајно вон од употреба. Во огласот, покрај наведувањето на

цената на продажбата односно на друго отстапување, се внесуваат и податоци за набавните, амортизираните и неамортизираните вредности на основните средства чиј пренос се нуди, намените за кои беа користени средствата до ставањето трајно вон од употреба, местото каде се наоѓаат по ставањето трајно вон од употреба, времето кога заинтересираните лица можат да ги разгледаат и времето и местото кога се решава за нивниот пренос на најповолниот понудувач, т. е. на заинтересираното лице. По потреба, во огласот се наведуваат и други податоци.

Ако се изврши продажба на основните средства што не се амортизирани по цена поголема од нивната неамортизирана вредност, како и ако се изврши продажба на амортизираните основни средства, износот што е оставен со продажбата, по одбивањето на трошоците на продажбата (огласување на продажбата, спроведување на лиценцијација, склучување и пренос на договор и сл.), се исказува во амортизацијата како вонреден приход кога е извршена продажбата, со тоа што за износот што ја преминува неамортизираната вредност се зголемуваат сопствените извори на деловните средства (деловен фонд).

#### Член 27

Ако употребата за други намени или продажбата односно отстапувањето на основните средства ставени вон од употреба на друго лице не се изврши во рок од 90 дена откако основните средства се ставени вон употреба, неамортизираната вредност на тие основни средства се расходува односно се отпишува на товар на вкупниот приход на правното лице остварен во годината во која се исполнува условот за отпис.

#### Член 28

Во смисла на оваа уредба, под основни средства ставени вон од употреба се подразбираат: основните средства што со одлука на органот на управувањето, поради физичка дотраеност, техничка застареност или други причини, се ставени вон од употреба, основните средства кои повеќе од една година непрекинато не се користат за работа, а користењето не е запрено поради реконструкција или друга доградба, основните средства кои во последните пет години непрекинато се користат најмногу до 30% од својот програмиран капацитет, основните средства во фаза на набавка од чија натамошна изградба односно купување со одлука на органите на управувањето се откажало и основните средства во фаза на набавка кај кои повеќе од четири години едноподно не се врши вложување за продолжување на започнатата набавка.

#### Член 29

Ако за основните средства што се наоѓаат трајно вон од употреба, а кои се нудат на продажба или отстапување по друг основ има повеќе заинтересирани правни лица, пренос се врши на она лице кое нуди најповолни услови во поглед на висината и времето на надоместот и можноста за користење на тие основни средства за фтекување доход и добивка, како и за вработување на невработени лица.

#### Член 30

На начинот пропишан во чл. 26 до 29 на оваа уредба се постапува и со резервните делови за основни средства ставени вон од употреба, како и за работите што се исказани како амбалажа или како ситен инвентар.

#### Член 31

На начинот пропишан со оваа уредба се постапува и при пресметување на амортизацијата за основните средства за неделовни намени односно и за материјалните и нематеријалните вложувања за задоволување на потребите за заедничка потрошувачка на работниците (одморалишта, ресторани за општествена исхрана и сл.).

#### Член 32

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 443  
20 јули 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Анте Марковиќ, с. р.

#### 767.

Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68 и 41/89), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во Одлуката за мерилата и начинот за утврдување на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86 и 5/89), во точка 4 став 1 зборовите: „за изминатите три месеци“, се заменуваат со зборовите: „врз база на движењето на цените од претходниот месец“.

Во став 2 зборовите: „Сојузниот завод за цени“, се заменуваат со зборовите: „функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на трговијата во спогодба со функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на економските односи со странство“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 453  
17 август 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Анте Марковиќ, с. р.

#### 768.

Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ**

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 82/87, 19/88, 34/88, 43/88, 51/88, 63/88, 68/88, 76/88, 13/89, 24/89 и 45/89) во Списокот на стоките со форми на извозот и увозот се вршат следните измени:

1) Во колоната 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тарифните ознаки: 0101.191, 0101.192, 0104.102, 0104.202, 0104.209, 0105.191, 0105.199, 0105.991, 0105.999, 0106.003, 0202.103, 0202.109, 0202.203, 0202.209, 0202.303, 0202.309, 0206.80, 0207.42, 0207.43, 0208.10, 0406.20, 0406.30, 0406.40, 0406.90, 0407.002, 0407.007, 0505.10, 0505.90, 0510.001, 0510.009, 0601.10, 0601.20, 0705.11, 0705.19, 0706.10, 0706.90, 0709.51, 0709.52, 0709.70, 0712.10, 0712.30, 0712.90, 0713.101, 0713.40, 0804.20, 0810.30, 0810.40, 0810.90, 0811.909, 0904.20, 0909.509, 0910.10, 0910.20, 0910.30, 0910.40, 0910.50, 0910.91, 0910.99, 1003.003, 1003.009, 1005.901, 1005.903, 1005.909, 1102.10, 1102.30, 1102.90, 1103.12, 1103.13, 1103.14, 1103.19, 1103.21, 1103.29, 1104.11, 1104.12, 1104.19, 1104.21,

1104.22, 1104.23, 1104.29, 1104.30, 1105.10, 1105.20, 1108.11, 1108.13, 1108.19, 1108.20, 1203.00, 1207.91, 1208.10, 1208.90, 1209.24, 1209.25, 1209.26, 1209.29, 1209.99, 1211.10, 1211.20, 1211.901, 1211.902, 1211.904, 1211.905, 1211.906, 1211.907, 1211.908, 1211.909, 1212.30, 1213.00, 1214.10, 1214.90, 1301.10, 1301.20, 1301.90, 1302.12, 1302.14, 1302.19, 1402.10, 1402.91, 1402.99, 1403.10, 1403.90, 1404.10, 1404.90, 1501.001, 1501.009, 1502.002, 1502.009, 1503.001, 1503.002, 1503.009, 1505.10, 1506.00, 1515.29, 1516.201, 1516.209, 1601.001, 1601.009, 1602.10, 1602.20, 1602.50, 1602.90, 1701.91, 1702.301, 1702.309, 1702.40, 1702.50, 1702.60, 1702.902, 1702.903, 1702.909, 1806.20, 1806.31, 1806.32, 1806.90, 1901.20, 2002.90, 2005.51, 2006.00, 2009.80, 2102.201, 2102.30, 2103.20, 2103.901, 2103.909, 2104.10, 2105.00, 2206.001, 2206.002, 2206.003, 2206.004, 2206.009, 2208.30, 2208.909, 2209.001, 2209.002, 2209.009, 2302.20, 2302.40, 2302.50, 2303.10, 2303.30, 2307.00, 2309.901, 2309.902, 2402.10, 2402.90, 2403.101, 2403.102, 2403.109, 2403.91, 2403.99, 2602.002, 2605.00, 2617.90, 3102.30, 3901.20, 3904.10, 3904.21, 3904.22, 4202.11, 4202.12, 4202.21, 4202.22, 4202.29, 4202.31, 4202.32, 4202.39, 4202.91, 4202.92, 4202.99, 4203.10, 4203.21, 4203.29, 4203.30, 4203.40, 4303.10, 4303.90, 4304.009, 4403.10, 4805.10, 4805.29, 4805.30, 4805.409, 4805.509, 4805.601, 4805.602, 4805.70, 4806.10, 4806.409, 4807.10, 4807.99, 4808.10, 4808.20, 4808.30, 4808.90, 4809.10, 4809.20, 4809.90, 4810.11, 4810.12, 4810.21, 4810.29, 4810.91, 4810.99, 4811.10, 4811.21, 4811.29, 4811.31, 4811.399, 4811.909, 4813.10, 4813.20, 4813.90, 4814.10, 4814.20, 4814.30, 4814.90, 4816.10, 4816.20, 4816.30, 4816.90, 4817.10, 4817.20, 4817.30, 4819.10, 4819.20, 4819.40, 4819.50, 4819.60, 4821.10, 4821.90, 4822.10, 4822.90, 4823.11, 4823.19, 4823.30, 4823.40, 4823.51, 4823.59, 4909.001, 4909.009, 4910.00, 5106.10, 5106.20, 5107.10, 5107.20, 5108.10, 5108.20, 5109.10, 5109.90, 5110.00, 5306.10, 5306.20, 5401.10, 5401.20, 5402.101, 5402.102, 5402.109, 5402.201, 5402.209, 5402.311, 5402.312, 5402.319, 5402.321, 5402.322, 5402.329, 5402.331, 5402.339, 5402.391, 5402.399, 5402.411, 5402.412, 5402.419, 5402.42, 5402.43, 5402.491, 5402.499, 5402.511, 5402.512, 5402.519, 5402.52, 5402.591, 5402.599, 5402.611, 5402.612, 5402.619, 5402.62, 5402.691, 5402.699, 5403.10, 5403.20, 5403.32, 5403.33, 5403.39, 5403.41, 5403.42, 5403.49, 5404.10, 5404.90, 5405.00, 5406.10, 5406.20, 5501.909, 5507.001, 5507.009, 5508.10, 5508.20, 5509.11, 5509.12, 5509.21, 5509.22, 5509.31, 5509.32, 5509.41, 5509.42, 5509.51, 5509.52, 5509.53, 5509.59, 5509.61, 5509.62, 5509.69, 5509.91, 5509.92, 5509.99, 5510.11, 5510.12, 5510.20, 5510.30, 5510.90, 5804.10, 5804.21, 5804.29, 5804.30, 5806.10, 5806.20, 5806.31, 5806.32, 5806.39, 5806.40, 6002.10, 6002.20, 6002.30, 6212.10, 6212.20, 6212.30, 6212.90, 6401.10, 6401.91, 6401.92, 6401.99, 6402.11, 6402.12, 6402.20, 6402.30, 6402.91, 6402.99, 6403.11, 6403.19, 6403.20, 6403.30, 6403.40, 6403.50, 6403.59, 6403.91, 6403.99, 6404.11, 6404.19, 6404.20, 6405.10, 6405.20, 6405.90, 6503.001, 6503.009, 6504.00, 6701.001, 6701.003, 6701.009, 6702.10, 6702.90, 6703.00, 6704.11, 6704.19, 6704.20, 6704.90, 7006.00, 7007.11, 7007.19, 7007.21, 7007.29, 7008.00, 7009.10, 7009.91, 7009.92, 7011.90, 7019.102, 7019.209, 7019.31, 7019.32, 7019.33, 7019.90, 7020.00, 7109.00, 7201.101, 7201.109, 7201.20, 7201.30, 7201.40, 7203.10, 7203.90, 7205.10, 7205.21, 7205.29, 7301.109, 7301.20, 7505.11, 7505.12, 7505.21, 7506.10, 7506.20, 7507.11, 7507.12, 7803.00, 7804.11, 7804.19, 7804.20, 7903.10, 7903.90, 7904.00, 7905.00, 8104.901, 8104.902, 8104.903, 8104.904, 8104.909, 8111.001, 8111.009, 8309.10, 8471.926, 8471.931, 8482.91, 8482.991, 8482.999, 8483.10, 8483.301, 8483.40, 8483.50, 8483.60, 8483.90, 8484.10, 8484.90, 8505.11, 8505.19, 8505.20, 8505.30, 8505.90, 8532.10, 8532.21, 8532.22, 8532.23, 8532.24, 8532.25, 8532.29, 8532.30, 8532.90, 8533.10, 8533.21, 8533.29, 8533.31, 8533.39, 8533.40, 8533.90, 8534.00, 8540.12, 8540.201, 8540.209, 8540.30, 8540.41, 8540.42, 8540.49, 8540.81, 8540.89, 8540.99, 8541.10, 8541.21, 8541.29, 8541.30, 8541.40, 8541.50, 8541.60, 8541.90, 8542.11, 8542.19, 8542.20, 8542.80, 8542.90, 9406.001, 9406.002, 9406.004, 9406.005, 9506.009.

2) Во колоната 7 кратенката: „ЛБОС“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тарифните ознаки: 1703.901, 1802.00, 5204.11, 5204.19, 5205.11, 5205.12, 5205.13, 5205.14, 5205.15, 5205.21, 5205.22, 5205.23, 5205.24, 5205.25, 5205.31, 5205.32, 5205.33, 5205.34, 5205.35, 5205.41, 5205.42, 5205.43, 5205.44, 5205.45, 5206.11, 5206.12, 5206.13, 5206.14, 5206.15, 5206.21, 5206.22, 5206.23, 5206.24, 5206.25, 5206.31, 5206.32, 5206.33, 5206.34, 5206.35, 5206.41, 5206.42, 5206.43, 5206.44, 5206.45, 5307.10, 5307.20.

3) Во колоната 7 кратенката: „ЛБОС“ се заменува со кратенката: „ЛБС“ во тарифните ознаки: 0901.21, 1212.91, 2009.50, 2303.20, 4706.10, 4706.91, 4706.92, 4706.93 и 8540.11.

4) Во колоната 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката: „ЛБС“ во тарифната ознака: 0207.39, 0805.20, 2402.20.

5) Во колоната 7 кратенката: „Кв“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тарифните ознаки: 5602.10, 5602.21, 5602.29, 5701.10, 5701.90, 5702.10, 5702.31, 5702.32, 5702.39, 5702.41, 5702.42, 5702.49, 5702.51, 5702.52, 5702.59, 5702.91, 5702.92, 5702.99, 5703.10, 5703.20, 5703.30, 5703.90, 5904.10, 5904.91, 5904.92, 6101.10, 6101.20, 6101.30, 6101.90, 6102.10, 6102.20, 6102.30, 6102.90, 6103.11, 6103.12, 6103.19, 6103.21, 6103.22, 6103.23, 6103.29, 6103.31, 6103.32, 6103.33, 6103.39, 6103.41, 6103.42, 6103.43, 6103.49, 6104.11, 6104.12, 6104.13, 6104.19, 6104.21, 6104.22, 6104.23, 6104.29, 6104.31, 6104.32, 6104.33, 6104.39, 6104.41, 6104.42, 6104.43, 6104.44, 6104.49, 6104.51, 6104.52, 6104.53, 6104.59, 6104.61, 6104.62, 6104.63, 6104.69, 6105.10, 6105.20, 6105.90, 6106.10, 6106.20, 6106.90, 6107.11, 6107.12, 6107.19, 6107.21, 6107.22, 6107.29, 6107.91, 6107.92, 6107.99, 6108.11, 6108.191, 6108.199, 6108.21, 6108.22, 6108.29, 6108.31, 6108.32, 6108.39, 6108.91, 6108.92, 6108.99, 6109.10, 6109.90, 6110.101, 6110.102, 6110.109, 6110.201, 6110.202, 6110.209, 6110.301, 6110.302, 6110.309, 6110.90, 6112.11, 6112.12, 6112.19, 6112.20, 6112.31, 6112.39, 6112.41, 6112.49, 6114.10, 6114.201, 6114.209, 6114.301, 6114.309, 6114.901, 6114.909, 6201.11, 6201.12, 6201.13, 6201.19, 6201.91, 6201.92, 6201.93, 6201.99, 6202.11, 6202.12, 6202.13, 6202.19, 6202.91, 6202.92, 6202.93, 6202.99, 6203.11, 6203.121, 6203.129, 6203.191, 6203.192, 6203.199, 6203.21, 6203.221, 6203.229, 6203.231, 6203.239, 6203.291, 6203.299, 6203.31, 6203.321, 6203.329, 6203.331, 6203.339, 6203.391, 6203.399, 6203.41, 6203.421, 6203.429, 6203.431, 6203.439, 6203.491, 6203.499, 6204.11, 6204.12, 6204.13, 6204.19, 6204.21, 6204.221, 6204.229, 6204.231, 6204.239, 6204.291, 6204.299, 6204.31, 6204.321, 6204.329, 6204.331, 6204.339, 6204.391, 6204.399, 6204.41, 6204.42, 6204.43, 6204.44, 6204.49, 6204.51, 6204.52, 6204.53, 6204.59, 6204.61, 6204.621, 6204.629, 6204.631, 6204.639, 6204.691, 6204.699, 6205.10, 6205.20, 6205.30, 6205.90, 6206.20, 6206.30, 6206.40, 6206.90, 6207.11, 6207.19, 6207.21, 6207.22, 6207.29, 6207.91, 6207.92, 6207.99, 6208.11, 6208.191, 6208.199, 6208.21, 6208.22, 6208.29, 6208.91, 6208.92, 6208.99, 6210.10, 6210.20, 6210.30, 6210.40, 6210.50, 6211.20, 6211.31, 6211.321, 6211.322, 6211.329, 6211.331, 6211.339, 6211.391, 6211.399, 6211.41, 6211.421, 6211.422, 6211.429, 6211.431, 6211.439, 6211.491, 6211.499, 6301.20, 6301.30, 6301.40, 6301.90, 6302.10, 6302.21, 6302.22, 6302.29, 6302.311, 6302.319, 6302.32, 6302.39, 6302.40, 6302.51, 6302.52, 6302.53, 6302.59, 6302.60, 6302.91, 6302.92, 6302.93, 6302.99, 6303.11, 6303.12, 6303.19, 6303.91, 6303.92, 6303.99, 6601.10, 6601.91, 6601.99.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 452  
17 август 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Анте Марковиќ, с. р.

769.

Врз основа на член 397, став 5 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ЦАРИНСКИ СТОКИ И РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ТАА ПРОДАЖБА

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на продажба на царински стоки и распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки, и тоа:

1) стоки што железничката станица ѝ ги предала на царинарницата како вишок (член 87 став 3 од Царинскиот закон);

2) оштетени моторни возила со странска регистрација, предадени на царинарницата без право на надомест (член 99 став 2 од Царинскиот закон);

3) напуштени моторни возила со странска регистрација (член 100 став 4 и член 101 став 2 од Царинскиот закон);

4) стоки чиј увоз е забранет (член 205 од Царинскиот закон);

5) стоки чиј рок за лежење истекол (член 229 од Царинскиот закон);

6) стоки предадени на царинарницата на слободно располагање (член 279 став 4 од Царинскиот закон);

7) привремено увезени оштетени стоки, предадени на царинарницата (член 324 став 3 од Царинскиот закон);

8) стоки од поштенски пратки што испраќачот не сака да ги прими (член 344 став 2 од Царинскиот закон);

9) стоки одземени во прекршочна постапка.

2. Моторните возила чија проценета вредност не преминува 25% од вредноста на ново возило од ист вид, ако не можеле да се продадат на лицитација се уништуваат под царински надзор.

Трошоците што настанале во врска во превозот, сместувањето, чувањето и уништувањето на моторните возила од став 1 на оваа точка ќе се намират на товар на средствата добиени со продажба на други моторни возила.

Ако трошоците од став 2 на оваа точка не можат да се намират од средствата добиени со продажба на моторните возила на една јавна продажба, можат да се намират на товар на средствата добиени на наредната јавна продажба.

3. Врз основа на евиденцијата што ја води за стоките (член 206 од Царинскиот закон) царинарницата составува списоци на стоките (по видот, трговскиот назив и количината) за кои се стекнале услови да бидат изложени на продажба, и тоа одвоено по основите по кои се продадени, одземени или на друг начин преземени од старана на царинарницата.

4. За преглед, мерење и процена на вредноста на стоките по списоците од точка 6 на оваа одлука, како и за проверка дали се стекнати условите за продажба на тие стоки царинарницата формира комисија од три члена.

Комисијата е должна да утврди дали стоките наведени по кои царинарницата ги примила ги одзела или ги презела стоките на друг начин. Комисијата за својата работа составува записник. Ако комисијата утврди дека состојбата на стоките во поглед на квалитетот или количината не се согласува со податоците од наведените исправи, должна е тоа да го констатира во записникот.

Комисијата во записникот посебно констатира дека се стекнати условите предвидени со законот за излагање на стоките на продажба, односно за уништување на стоките во смисла на точка 2 од оваа одлука.

По извршениот преглед, мерењето и проценувањето на вредноста на стоките комисијата ја запишува утврдена вредност на стоките во еоодветните рубрики на списоците од точка 3 на оваа одлука.

Ако во работата на комисијата учествува вештак, трошоците за вештачењето се намируваат од средствата добиени со продажбата на стоките.

5. При утврдувањето на вредноста на стоките во смисла на точка 4 од оваа одлука комисијата ја зема предвид цената на такви или слични стоки на домашниот пазар, по одбивањето на вообичаените трошоци за работењето во трговијата.

6. Царинарницата до почетокот на јавната продажба може да му одобри на лицето на кое гласи превозната исправа или на сопственикот на стоките, освен стоките одземени во прекршочна постапка, да ги подигне стоките заради царинене или враќање во странство.

Ако стоките не се продадат на првата јавна продажба царинарницата може да дозволи подигање на стоките во смисла на став 1 од оваа точка, до почетокот на наредната јавна продажба.

Во случаите од ст. 1 и 2 на оваа точка, лицето кое ги подига стоките е должно да ги плати и сите трошоци што царинарницата ги имала поради држењето, чувањето, пре-

возот и процената на стоките, објавувањето на јавна продажба, како и другите проценети трошоци во врска со продажбата на стоките.

7. Стоките од точка 1 на оваа одлука ги продаваат царинарниците што ќе ги овласти директорот на Сојузната управа за царини, и тоа по пат на јавна продажба.

8. Јавната продажба се објавува во дневниот печат, и тоа најдоцна 10 дена пред денот на јавната продажба.

Огласот за јавна продажба треба да ги содржи: условите за јавна продажба, податоците за видот и состојбата на стоките, почетната цена, денот, часот и местото на одржување на јавната продажба, висината и начинот на полагање кауција за учествување во јавната продажба, како и за денот, часот и местото на кое може да се разгледаат стоките што се изложуваат на продажба.

9. На јавната продажба можат да учествуваат физички и правни лица, под услов да ја положат пропишаната кауција.

Царинарницата во условите за продажба може да определи на јавната продажба да не можат да учествуваат физички лица.

10. Пред почетокот на јавната продажба понудувачите се должни да положат кауција во износ од 20% од почетната цена на стоките, со тоа што тој износ не може да биде помал од 100.000 динари.

11. Првата јавна продажба може да се одржи само ако на неа учествуваат најмалку тројца понудувачи.

Ако првата јавна продажба не успее, се закажува втора јавна продажба, која може да се одржи ако на неа учествуваат најмалку двајца понудувачи. Втората јавна продажба се објавува на ист начин како и првата, со тоа што во огласот се назначува дека е тоа втора јавна продажба.

Јавната продажба од ст. 1 и 2 на оваа точка се смета за неуспешна ако за стоките ни по третото повикување не е понудена цена поголема од почетната цена.

Ако стоките не се продадат ни на втората јавна продажба, продажбата може да се изврши по пат на собирање понуди односно со непосредна погодба.

12. За секоја јавна продажба се води записник во кој се внесуваат податоците за стоките, почетната цена на стоките, учесниците на наддавањето на јавната продажба, поднесените понуди, постигната продажна цена и купувачот.

Записникот за јавната продажба го потпишуваат членовите на комисијата, купувачот и присутните понудувачи.

Записникот од став 2 на оваа точка се истакнува на огласната табла на царинарницата во рок од два дена од денот на завршената продажба и мора да се наоѓа на огласната табла три дена од денот на истакнувањето, во кој рок учесниците на јавната продажба можат да поднесат приговор за работата и постапката на комисијата.

За поднесениот приговор царинарницата донесува решение во рок од три дена од денот на поднесувањето приговор.

13. Купувачот е должен купопродажната цена да ја уплати и стоките да ги преземе во рок до пет дена од денот на извршената продажба, односно од денот на завршувањето на постапката по поднесениот приговор.

Ако купувачот во рокот од став 1 на оваа точка не ја уплати купопродажната цена го губи правото на враќање на кауцијата, а стоките повторно се излагаат на јавна продажба.

14. По исклучок од одредбите на точка 7 од оваа одлука, продажба на брзо расипливи стоки како и на отпадот што се јавуваат во процесот на облагородување на привремено увезени стоки царинарницата може да врши по пат на собирање понуди или со непосредна погодба.

Стоките што имаат комерцијална вредност, само како суровина или отпадок можат да се продадат со собирање на понуди.

15. Средствата остварени со продажба на стоки од точка 11 на оваа одлука се распоредуваат во согласност со член 398 од Царинскиот закон.

16. Основница за пресметување на царината и другите давачи за стоки од член 397 на Царинскиот закон е постигнатата продажна цена намалена за трошоците од член 398 на Царинскиот закон.

17. Трошоците за превоз што, во смисла на член 398 ст. 1 и 2 од Царинскиот закон, се намируваат на товар на

средствата добиени со продажба на стоките, ги чинат сите трошоци на превозот што ги товарат стоките, и тоа:

1) трошоците за превозот на стоките до југословенската граница, што не се опфатени со купопродажната цена;

2) трошоците за превозот од југословенската граница до определништето на стоките;

3) трошоците за превоз настанати во врска со доставувањето на стоките до царинарницата заради нивно продавање.

18. Трошоците за продажбата што во смисла на член 398 став 2 од Царинскиот закон се намируваат на товар на средствата добиени со продажба на стоките ги чинат трошоците настанати во врска со продажбата на стоки (стварните трошоци за објавувањето на огласот за продажба, трошоците за работата на комисиите околу продавањето на стоките, закупнината на деловни просторни во кои се врши продажба на стоките, други трошоци настанати во врска со продажбата на стоките).

19. Трошоците за чувањето на стоките од член 398 став 4 на Царинскиот закон ги чинат:

1) во царинскиот магазин и царинското стовариште трошоците пресметани според износот на пропишаната трошарина за време што не може да биде подолго од 30 дена;

2) во царинскиот склад, железничко-царинскиот магазин во слободната царинска зона и кај органот од член 17 на Царинскиот закон - стварните трошоци за чувањето за време што не може да биде подолго од 45 дена;

3) трошоците за обезбедување на складовен простор за чување на стоките, трошоците за привремено ангажирање на работници за собирање на напуштените моторни возила и другите трошоци настанати околу собирањето на моторните возила.

По исклучок од одредбата под 2 став 1 на оваа точка, ако стоките останат во царинскиот склад, железничко-царинскиот магазин, во слободната царинска зона или кај органот од член 17 на Царинскиот закон и по известувањето на царинарницата да ѝ се предадат стоките, од средствата добиени со продажба на стоките ќе се надоместат и тие трошоци.

20. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за начинот на продажбата на царински стоки и распоредот на средствата добиени со таа продажба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/76, 41/79, 18/82 и 50/82).

21. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 451  
4 август 1989 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Александар Митровиќ, с. р.

770.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 41/89 и 46/89), во спогодба со сојузниот секретар за трговија, сојузниот секретар за финансии пропишува

## П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

### Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен

лист на СФРЈ, бр. 31/85, 42/85, 8/86, 18/87 и 51/88) во член 5 став 6 се брише.

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 6 и 7.

### Член 2

Во член 56 став 1 по зборовите: „угостителска дејност” се додаваат зборовите: „односно други правни лица.”

Во став 3 зборовите: „корисник на општествени средства” се заменуваат со зборовите: „правно лице”.

### Член 3

Во член 60 став 1 зборовите: „друг корисник на општествени средства кој” се заменуваат со зборовите: „друго правно лице регистрирано за вршење на производствена дејност кое.”

### Член 4

Во член 61 зборовите: „корисникот на општествени средства” се заменуваат со зборовите: „правното лице”.

### Член 5

Во член 62 став 1 зборовите: „став 2” се бришат. Ставот 3 се брише.

### Член 6

Во поглавјето V во поднасловот 1 зборовите: „став 4” се заменуваат со зборовите: „став 3”.

### Член 7

Членот 63 се менува и гласи:

„Даночниот обврзник - правното лице кое во смисла на член 12 од Законот е даночен обврзник по основ на промет на производи што го врши како своја дејност, плаќа аконтации на данокот на прометот на производи, содржан во наплатените продадени производи, во рок од пет дена по истекот на секои 10 дена во месецот, односно по истекот на месецот, а тие аконтации ги утврдува врз основа на податоците во книговодството и вонкниговодствената евиденција на еден од пропишаните начини од член 24 став 3 од Законот, и тоа:

1) во висина на една третина од пресметаниот данок на промет од претходниот месец, утврден врз основа на податоците за вкупната задолженост на деловната единица и податоците добиени со пописот на залихите на производите, што го врши на крајот од секој месец, распоредени по исти тарифни броеви и по еднакви даночни стапки (член 24 став 3 точка 1 од Законот);

2) во висина на една деветтина од пресметаниот данок на промет од претходното тримесечје, утврден врз основа на податоците за вкупната задолженост на деловната единица и податоците добиени со попис на залихите на производите, што го врши на крајот од секое тримесечје, распоредени по исти тарифни броеви и по еднакви даночни стапки (член 24 став 3 точка 2 од Законот);

3) во висина на вкalkулираниот данок на промет во смисла на член 22 став 2 точка 7 од Законот, за сите количини и видови производи испорачани на деловната единица за секои 10 дена во месецот, распоредени по исти тарифни броеви и по еднакви даночни стапки (член 24 став 3 точка 3 од Законот);

4) во висина на данокот на промет содржан во продадените производи за секои 10 дена во месецот, утврден со примена на пресметаните просечни даночни стапки (член 24 став 3 точка 4 од Законот).

Пресметаните просечни даночни стапки се утврдуваат месечно или тримесечно, и тоа кумулативно од 1 јануари до крајот на периодот за кој се стапките утврдени. Овие даночни стапки се утврдуваат одвоено за основниот а одвоено за посебниот данок на промет на производите, и тоа за секоја уплатна сметка посебно на следниот начин:

100. износ на вкalkулираниот основен односно посебен данок на промет со кој се задолжува деловната единица

= %

износ на вкупната задолженост на деловната единица по продажните цени со вкalkулираниот данок на промет

Утврдените пресметани просечни даночни стапки од оваа точка се применуваат на вредноста на вкупниот промет во периодот за кој се стапките утврдени заради утврдување на обврската по месечната односно по тримесечната пресметка, како и на прометот на секои 10 дена во наредниот пресметковен период (месец односно примесечје) заради плаќање на аконтации.

На начинот од оваа точка даночниот обврзник не може да ги утврдува аконтациите на промет на нафтени деривати.

5) во висина на данокот на промет содржан во продадените производи за секои 10 дена во месецот односно по истекот на месецот, распоредени по исти тарифни броеви на еднакви даночни стапки ако тие податоци ги обезбедува даночниот обврзник во книговодството, односно во посебна даночна евиденција (член 24 став 3 точка 5 од Законот).

За промет остварен преку продавници и други деловни единици што, за производите што ги продаваат, се задолжуваат по продажните цени со вкалкулиран данок на промет на производи при утврдувањето на аконтациите на данокот на промет што ги плаќа во смисла на овој член, даночниот обврзник го утврдува тој данок со примена на пресметаните даночни стапки, што ги пресметува со заокружување на два децимала, на следниот начин:

100. пропишана стапка на основниот односно на посебниот данок на промет на производи

=%

100 + збирот на сите даночни стапки

Пресметаните даночни стапки се применуваат на прометот на производите во кој е вклучен вкалкулираниот данок на промет на производите, распоредени по исти тарифни броеви и по еднакви даночни стапки.

Под попис на залихите на производите, од став 1 точ. 1 и 2 на овој член што даночниот обврзник го врши на крајот од секој месец, односно тимесечје, се подразбира попис само на оние производи на чиј промет се плаќа данок на прометот на производи. Начинот на кој ќе се врши тој попис даночниот обврзник го определува со општ акт. Пописната листа за извршениот попис е книговодствено-даночна исправа, под која се подразбира и пописната листа за дневното примопредавање на производите меѓу одделни смени во деловната единица, ако даночниот обврзник одлучи за тоа и ако содржи податоци за состојбата на залихите на производите што се оданочуваат.

При уплатата на аконтација на данокот на промет за секои 10 дена во месецот односно по истекот на месецот, даночниот обврзник заедно со наложите за уплата на данокот поднесува преглед на аконтациите на образецот „ПДП-ак“, – Преглед на десетдневните аконтации на данокот на промет на производите и услугите за односниот период.”

#### Член 8

Поднасловот 2 и член 64 се менуваат и гласат:

„2. Утврдување на аконтациите на данокот на промет за правни лица кои вршат угостителска дејност.

#### Член 64

Правните лица кои вршат угостителска дејност обезбедуваат податоци за состојбата и движењето на производите од тарифниот број 4 на Тарифата на основниот данок на промет во книговодството или во вонкниговодствената евиденција распоредени по еднакви даночни стапки.

На начинот пропишан во став 1 од овој член податоци обезбедуваат и угостителските единици, регистрирани во судот за вршење на угостителска дејност, кои се даночни обврзници во смисла на член 12 од Законот, а кои се наоѓаат во состав на правни лица на неугостителски организации.

Даночниот обврзник, од овој член, аконтациите на данокот на промет ги утврдува на еден од начините пропишани во член 24 став 3 точ. 1 до 5 од Законот.”

#### Член 9

Членот 65 се менува и гласи:

„Даночниот обврзник кој врши промет на начинот од член 37 точка 5 од Законот, аконтациите на данокот на промет на производи од тој промет ги утврдува и плаќа во рок од пет дена по истекот на секои 10 дена во месецот, односно по истекот на месецот, и тоа:

– според фактурите на продадените производи што ги наплатил во секои десет дена во месецот (наплатена реализација) или

– според издадените фактури на продадените производи во секои десет дена во месецот (фактурирана реализација)”.

#### Член 10

Поднасловот 4 и член 66 се менуваат и гласат:

„4. Плаќање аконтација на данокот на промет по наплатени продадени производи во сразмерни износи

#### Член 66

Даночниот обврзник кој ги утврдува аконтациите на данокот на промет на начинот од член 24 став 3 точка 5 од Законот може да ги пресметува тие аконтации месечно или тримесечно и да ги плаќа во висина од една третина од пресметаниот данок од претходниот месец, ако пресметката ја врши месечно, односно во висина на една деветтина од пресметаниот данок од претходното тримесечје ако пресметката ја врши тримесечно.

На начинот од став 1 на овој член може да ги плаќа аконтациите на данокот на промет и даночниот обврзник кој врши промет на начинот од член 37 став 1 точка 5 од Законот и кој аконтациите ги утврдува на начинот од член 24 став 5 алинеја прва на Законот.”

#### Член 11

Поднасловот 5 и член 67 се менуваат и гласат:

„5. Плаќање данок на промет на производи со примена на коефициентот на растежот на цените

#### Член 67

Даночниот обврзник кој аконтациите на данокот на промет ги пресметува тримесечно, при што уплатите на аконтациите ги врши во деветтини, по истекот на секој месец во пресметковниот период, врши кумулативно корекција на вкупно платениот данок во месецот за растежот на цените на мало, со примена на месечниот коефициент на растежот на цените на мало во месецот за кој се платени аконтациите во однос на претходниот месец (член 24 став 4 од Законот). Разликата на данокот на промет добиена со корекција за растежот на цените на мало даночниот обврзник ја уплатува до 15 во месецот за изминатиот месец.

За корекција на платените аконтации од претходниот став даночниот обврзник ги опфаќа платените аконтации во деветтини што се однесуваат на пресметковниот период корекција. По истекот на пресметковниот период даночниот обврзник не врши корекција на платените аконтации во последниот месец од пресметковниот период, туку податоците за обврската за плаќање данок ги утврдува со составување на тримесечна пресметка на аконтациите на данокот на промет на производи.”

#### Член 12

Во поднасловот 6 зборовите: „корисниците на општествени средства” се заменуваат со зборовите: „правните лица”.

#### Член 13

Член 68 се менува и гласи:

„Даночниот обврзник – правното лице ги утврдува и плаќа аконтациите на данокот на надоместите за услуги во согласност со одредбата на член 24 став 7 од Законот, во рок од пет дена по истекот на секои 10 дена во месецот односно по истекот на месецот на сите извршени услуги за кои се пресметува данокот, а кои се наплатени во тој период.

При плаќањето на аконтациите на данокот на надоместите за услуги, даночниот обврзник со наложите за плаќање на данок поднесува преглед на даночната обврска на образецот ДП-ак.”

**Член 14**

Во член 69 зборовите: „на член 27 став 3“ се заменуваат со зборовите: „на член 12“.

**Член 15**

Член 71 се менува и гласи:

„Даночниот обврзник кој за тековната година ќе пријави плаќање на аконтации на данокот на промет на производи на начинот од член 24 став 3 точка 4 од Законот, а во претходната година плаќал аконтации на друг начин, ги утврдува, за уплата десетдневни аконтации за првиот месец односно за првото тримесечје на тековната година, пресметани просечни даночни стапки врз основа на податоците за вкупното задолжување за периодот од 1 јануари до 31 декември на претходната година“.

**Член 16**

Член 72 се менува и гласи:

„Пресметка на аконтациите на данокот на промет, даночниот обврзник – правното лице составува месечно или тримесечно зависно од одбраниот начин на утврдување и плаќање на аконтацијата на данокот на промет од член 24 на Законот.“

Пресметката на аконтациите на данокот на промет од член 24 став 3 точ. 1 и 2 на Законот се составува и поднесува месечно односно тримесечно врз основа на податоците утврдени со месечниот односно тримесечниот попис на производите, при што даночниот обврзник ја утврдува обврската спрема данокот на промет како разлика од задолжувањата на деловната единица и состојбата на залихите на производите по пописот.

Пресметката на аконтациите на данокот на промет од член 24 став 3 точка 4 на Законот се составува и поднесува месечно, односно тримесечно врз основа на кумулативното утврдување на пресметаните просечни даночни стапки при што даночниот обврзник ја утврдува обврската во пресметката на аконтациите на данокот со примена на тие стапки на наплатените продадени производи од 1 јануари до крајот на месецот односно на тримесечјето за кои тие стапки се утврдени.

Пресметката на аконтациите кои сходно на член 66 од Правилникот даночниот обврзник ги плаќа во сразмерни износи во височина на една третина од аконтацијата пресметана за претходниот месец односно една деветтина на пресметаниот данок за претходното тримесечје се составува и се поднесува месечно односно тримесечно врз основа на реалните податоци за извршениот промет до истекот на месецот или на тримесечјето за кое се поднесува пресметка.

Во другите случаи на плаќање на аконтациите од член 24 ст. 3 и 5 на Законот, како и кај плаќањето на аконтациите за надомести за услуги, даночниот обврзник пресметка на аконтацијата на данокот поднесува тримесечно.

Даночниот обврзник кој составува и поднесува пресметки на аконтациите месечно или тримесечно, поднесува пресметка на аконтациите и за декември, односно за последното тримесечје во годината.

Пресметката на аконтациите на данокот на промет се составува одвоено за целиот промет на производите за кои аконтациите на данокот на промет се утврдуваат според член 24 став 3 од Законот, а одвоено за вкупниот промет на производите на начинот определен во член 37 став 1 точка 5 од Законот, за кој аконтациите на данокот на промет се утврдуваат според член 24 став 5 на Законот.

Пресметка на аконтациите на данокот на надомести за услуги се составува посебно.“

**Член 17**

Член 73 се менува и гласи:

„Пресметка на аконтациите на данокот на промет даночниот обврзник – правното лице составува кумулативно и поднесува на образецот ДП-ак.“

Со пресметката на аконтациите на данокот на промет на производите се утврдува износот на пресметаниот данок по наплатените продадени производи односно по издадените фактури ако таквиот начин на пресметување го одбранил самиот даночен обврзник за периодот од член 37 став 1 точка 5 на Законот. Тие износи се утврдуваат за це-

лиот период од 1 јануари на таковната година до крајот на периодот за кој се составува пресметка (кумулятивно), и тоа така што од збирот на износите на данокот содржан во ненаплатените побарувања, од конечната пресметка на претходната година, зголемена за износот на данокот содржан во вредноста на фактурираните производи во тековниот пресметковен период, се одбива износот на данокот содржан во ненаплатените побарувања утврдени на денот на пресметката. Износот на данокот во ненаплатените побарувања се утврдува врз основа на податоците од фактурите според кои не е извршена наплата во периодот за кој се поднесува пресметката.“

**Член 18**

Член 83 се менува и гласи:

„Даночните обврзници се должни до 10 јануари секоја година писмено да ја известат надлежната единица на службата за општествено книговодство за избраниот начин на пресметување и плаќање на данокот на промет на производите.“

Известување на даночниот обврзник дадено во смисла на став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

1) називот и местото на основната организација на здружен труд односно на другото правно лице на даночниот обврзник;

2) називот и местото на деловните единици (продавници, стоваришта, пумпни станици и др.) чии седишта се на територијата на другите општини, со назнака дали даночниот обврзник ги пренел врз нив работите на евидентирање и пресметување на данокот на промет на производите;

3) бројот на жиро-сметката преку која даночниот обврзник располага со средствата со кои управува;

4) податокот за тоа каде и кој го води книговодството на даночниот обврзник (даночен обврзник, друго правно лице и др.);

5) податокот за тоа како и во кој рок се утврдуваат аконтациите на данокот на промет на производите: според наплатените продадени производи; според член 37 став 1 точка 5 на Законот; врз основа на книговодствените податоци; врз основа на месечниот односно тримесечниот попис – начинот на вршење на месечните односно тримесечните пописи и лицата што ги вршат според самоуправниот општ акт; врз основа на вкalkулираниот данок и според пресметаните просечни даночни стапки;

6) роковите во кои ќе се составува и поднесува пресметката на аконтациите на данокот на промет на производите (месечно, тримесечно или полугодишно);

7) во кои продавници и други деловни единици ќе се врши промет на производите според член 37 став 1 точка 5 од Законот. Даночниот обврзник не е должен во смисла на оваа точка да доставува податоци за оние деловни единици во кои прометот се врши исклучително според член 37 став 1 точка 5 од Законот.

Пријавениот начин на пресметување и плаќање на данокот на промет на производите во смисла на ст. 1 и 2 на овој член не може да се менува во текот на годината.

Новите даночни обврзници се должни писмено да ја известат надлежната организациона единица на службата за општествено книговодство во смисла на ст. 1 и 2 на овој член во рок од 10 дена од денот кога станале даночни обврзници.

На даночниот обврзник кај кој службата за општествено книговодство ќе утврди дека не постапува или дека ненавремено и неуредно постапува според одредбите на ст. 1 и 2 на овој член, ќе му наложи за таа година да ги утврдува и плаќа аконтациите на данокот на промет на производите според член 24 став 3 точка 3 од Законот.

Даночниот обврзник кој врши промет на начинот од член 37 став 1 точка 5 на Законот а кој не постапува во согласност со одредбата на став 5 на овој член ги пресметува и плаќа аконтациите на данокот на промет на производите на начинот од член 24 став 5 алинеја 2 на Законот.“

**Член 19**

Во насловот на Образецот ДП-ак: „Преглед на петнаесетдневните аконтации на данокот на промет на производите и услугите за уплата за периодот од \_\_\_\_\_“

до \_\_\_\_\_ 198\_\_ година”, зборот: „петнаесетдневните” се заменува со зборот: „десетдневните”.

#### Члан 20

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Сојузен секретар за  
финансии,  
Бранимир Зекав, с. р.

771.

Врз основа на член 42 став 2 и на член 80 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТА ОД 500000 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек на 21 август 1989 година банкнотата од 500000 динари, со обележјата што се утврдени со Одлуката за издавањето и основните обележја на банкнотата од 500000 динари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/89).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 85  
10 август 1989 година  
Белград

Заменик на претседателот  
на Советот на гувернерите  
заменик на гувернерот на  
Народната банка на  
Југославија,  
Митја Гаспари, с. р.

772.

Врз основа на член 42 и на член 80 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТАТА ОД 500000 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе издаде банкнотата од 500000 динари.

2. Банкнотата од 500000 динари ќе се печати на бела заштитена хартија со видлива и невидлива заштита (синтетичка нишка и флуоресцентни влакненца).

3. Банкнотата од 500000 динари ќе има димензии 145 x 75 mm.

4. Изгледот на банкнотата од 500000 динари е следниот:

1) од лицето: заштитната тонска подлога е составена од различни компјутерски изведени елементи во чиј централен дел се назира детаљ на петокрака ѕвезда. Од горната и долната страна тонот оди во континуитет, додека лево и десно е брановидна белина. Тонската подлога има светло виолетов колорит. На десната страна од банкнотата се наоѓа цртеж „Споменик на револуцијата”, Козара, Мраковица. Пред и зад цртежот се наоѓа детаљ на компјутерски изведена розета. Во горниот дел преку целата банкнота се наоѓаат текстовите: „Народна банка Југославије” (кирилица и латиница) и „Народна банка на Југославија”

(кирилица), со тоа што зборовите „Народна банка” се печатени во позитив, а зборовите „Југославије” и „на Југославија” во негатив. Под текстот од левата страна се наоѓа грбот на СФРЈ, додека во подножјето на грбот лента со текстот СФРЈ (латиница), СФРЈ (кирилица) и СФРЈ (латиница).

Во долниот дел на банкнотата се наоѓаат текстовите: „фалсификовање се кажњава по закону” (кирилица), „кривотворење се кажњава по закону” (латиница), „понарејање се казнује по закону” (латиница) и „фалсификувањето се казнува според законот” (кирилица). Цртежот и сите други наведени елементи имаат темно син колорит.

Во левата долна половина на банкнотата се наоѓа група стилизирани позитив и негатив компјутерски изведени розети во која е вконтинуирана ознаката на вредноста „500000”. Во горниот десен агол се наоѓа ознака на вредноста „500000” во позитив.

На левата страна покрај грбот на СФРЈ се наоѓаат текстовите: „динара” (кирилица), „динара” (латиница), „динарјев” (латиница) и „динари” (кирилица). Во централниот дел се наоѓа ознаката на вредноста „500000”, а под неа текстот „гувернер” (кирилица и латиница) и факсимил на потписот на гувернерот Д. Влатковиќ. Под потписот на гувернерот се наоѓаат текстовите: „заменик гувернера” (латиница), „заменик на гувернерот” (кирилица), „наместник гувернерја” (латиница) и „заменик гувернера” (кирилица) и факсимил на потписот на заменикот на гувернерот М. Гаспари. Сите овие елементи имаат светло син колорит;

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа стилизиран цвет составен од позитив и негатив на компјутерски изведени елементи во светло првен колорит.

2) од опачината: заштитната тонска подлога е составена од компјутерски изведени брановидни линии, а во централниот дел контурата на Југославија, исполнета со петокраки ѕвезди кои на тој начин сочинуваат една тонска површина. Од горната и од долната страна тонот оди во континуитет, додека лево и десно е брановидна белина. Тонската подлога има светло виолетов колорит.

Во горниот лев агол се наоѓа компјутерски изведена розета со ознака на вредноста „500000” во негатив. Под оваа розета се наоѓаат еден под друг текстовите: „динара” (латиница), „динара” (кирилица), „динарјев” (латиница) и „динари” (кирилица).

Во левата долна половина на банкнотата се наоѓа група стилизирани позитив и негатив на компјутерски изведени розети во кои е вконтинуирана ознаката на вредноста „500000”. Во средниот дел на горната половина на банкнотата се наоѓа текстот „СФР Југославија” (латиница и кирилица). Под овој текст се наоѓа цртеж „Споменик на победата на Сутјеска”, Тјентиште, под кој се наоѓа нумерација која содржи две букви и седум цифри, печатена во црвена боја.

На десната страна од банкнотата се наоѓа група розети во чиј горен дел се наоѓа текстот „VIII 1989”, а во долниот дел ознаката на вредноста „500000”. Сите овие елементи, освен нумерацијата, имаат темно син колорит.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 84  
10 август 1989 година  
Белград

Заменик на претседателот  
на Советот на гувернерите  
заменик на гувернерот на  
Народната банка на  
Југославија,  
Митја Гаспари, с. р.

773.

Врз основа на член 56 став 4 на Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89 и 35/89), Народната банка на Југославија издава

## СООПШТЕНИЕ

**ЗА ЦЕНИТЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ НА ДЕН 30 ЈУНИ 1989 ГОДИНА, ИЗРАЗЕНИ ВО ДИНАРИ, ПО ТЕКОВНИОТ КУРС, ВРЗ ОСНОВА НА ПРОСЕКОТ НА НИВНИТЕ ЦЕНИ ОД ТРИ НАЈГОЛЕМИ СВЕТСКИ БЕРЗИ**

| Метал       | Финоста                | Цена за 1 грам метал во динари по тековниот курс |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Платина  | „good London delivery“ | 276.456,72                                       |
| 2. Злато    | „good London delivery“ | 205.692,21                                       |
| 3. Паладиум | „good London delivery“ | 85.489,70                                        |
| 4. Сребро   | „good London delivery“ | 2.935,84                                         |

С. бр. 6  
10 август 1989 година  
Белград

Заменик на гувернерот  
на Народната банка на  
Југославија,  
Митја Гаспари, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 4 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ЗАЕДНИЧКО ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ШТО СЕ ОДРЖУВААТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Уставниот суд на Југославија, со решението У број 270/88, од 21 декември 1988 година, поведе, по сопствена иницијатива, постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбата на член 4 на Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за условите за организирање и заедничко финансирање на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/87).

2. Со одредбата на член 4 од наведениот општествен договор е утврдено дека како заедничко финансирање на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија, се смета и финансирањето на тие натпревари кога дел од средствата за нивното финансирање се обезбедува преку олесненија, ослободување и други видови намалувања односно насочувања на изворните приходи на буџетот на федерацијата.

3. Решението за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорената одредба од наведениот општествен договор, им е доставено на одговор на учесниците на тој договор.

Одговори на тоа решение дадоа следните учесници на тој договор: Собранието на СФРЈ, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Собранието на САП Косово, Собранието на САП Војводина и Сојузот за физичка култура на Југославија.

Собранието на СФРЈ и собранијата на социјалистичките републики односно собранијата на автономните покраини, ги изнесоа, во одговорите на решението за поведување постапка, следните мислења: дека има причини да се оцени уставноста на оспорената одредба од наведениот општествен договор (Собрание на СФРЈ и Собрание на СР Црна Гора); дека отстапувањето на изворните приходи на федерацијата за заедничко финансирање на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија, не е во согласност со уставните одредби за системот на финансирањето на општата потрошувачка во федерацијата, за наменско користење на приходите на федерацијата и за задолжително насочување на тие приходи во

буџетот на федерацијата (Собрание на СР Словенија); дека непосредното насочување на изворните приходи на федерацијата на организаторот на спортскиот натпревар, без искажување во буџетот на федерацијата, не е во согласност со одредбите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ (Собрание на СР Србија); дека оспорената одредба од наведениот општествен договор е нејасна и непрецизна и дека може да биде сфатена и така што изворните приходи на федерацијата да се насочуваат за определени намени пред нивното искажување во буџетот на федерацијата, што не е во согласност со одредбите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ (Собрание на САП Косово); дека оспорената одредба од наведениот општествен договор се заснова врз одредбата на член 279 став 5 од Уставот на СФРЈ, според која федерацијата може да презема кредитни и други обврски надвор од рамките на буџетот на федерацијата, ако со тоа се согласат републиките и автономните покраини по средствата што ќе бидат наменети за исполнување на тие обврски дополнително да мораат да се искажат во буџетот на федерацијата (Собрание на САП Војводина); дека за финансирањето на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија покрај средствата што ги обезбедуваат спортските организации и градот – домаќин, треба да се обезбедуваат и дополнителни средства за финансирање на тие натпревари односно и други извори на финансирање што со оспорената одредба на Договорот и е обезбедено, и затоа таа одредба треба да се задржи во сила (Сојуз за физичка култура на Југославија).

4. Со одредбите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ е утврдено: сите приходи и расходи на федерацијата да се утврдуваат во буџетот на федерацијата; приходите на федерацијата да ги сочинуваат царините и другите изворни приходи, утврдени со сојузен закон и придонесите на републиките и автономните покраини, утврдени во согласност со начелото на равенство и заедничка одговорност на републиките и автономните покраини за финансирање на функциите на федерацијата, и дека со сојузен закон може да се определи приходите од царините да не се внесуваат во буџетот на федерацијата и да се користат за потребите на стопанството. Со одредбата на член 279 став 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата може да основа фондови или да презема кредитни и други обврски надвор од рамките на вкупните расходи предвидени во буџетот на федерацијата, само кога за тоа е овластена со Уставот на СФРЈ или кога со основањето на фондот, односно со преземањето на такви обврски ќе се согласат републиките и автономните покраини.

Со одредбите на член 286 став 2 точ. 2, 3 и 4 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, врз основа на согласноста на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини: ги утврдува приходите на општествено-политичките заедници што се остваруваат со оданочување на производи и услуги во прометот, како и системот и изворите на средства за финансирање на федерацијата; го утврдува вкупниот обем на расходите на буџетот на федерацијата, и одлучува за основање фондови и преземање на обврските на федерацијата, освен кога, според одредбите на Уставот на СФРЈ, сојузните органи се овластени самостојно да основаат фондови и да ги преземаат обврските за федерацијата. Со одредбата на член 285 точка 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го донесува буџетот и завршната сметка на федерацијата.

Со одредбите на член 24 од Законот за финансирањето на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 71/85, 71/86, 10/88, 31/88 и 16/89) е пропишано во буџетот на федерацијата да се обезбедуваат дополнителни средства за финансирање на определените задачи на Југословенскиот сојуз за физичка култура.

5. Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија оцени дека дел од оспорената одредба од наведениот општествен договор со кој е утврдено заедничкото финансирање на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија, да се обезбедува со насочување на изворните приходи на буџетот на федерацијата за тие потреби, не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Имено, тргувајќи од сфаќањето дека, според одредбите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, сите приходи на федерацијата се внесуваат во буџетот на федерација-

та и дека само приходите од царините не мораат да се внесуваат во буџетот, Уставниот суд на Југославија смета дека наведениот дел од оспорената одредба на Општествениот договор не е во согласност со тие одредби на Уставот на СФРЈ.

Уставниот суд на Југославија смета дека наведениот дел на оспорената одредба на Општествениот договор, не е во согласност ни со одредбата на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на СФРЈ, поради тоа што од таа одредба на Уставот на СФРЈ, според мислењето на Уставниот суд на Југославија, не произлегува дека со наведениот договор би можело да биде утврдено, дел од средствата од изворните приходи на федерацијата да се користи за намени кои не можат да се финансираат од тие приходи на федерацијата.

Наведениот дел на оспорената одредба на Општествениот договор, според мислењето на Уставниот суд на Југославија, не е во согласност ниту со одредбата на член 285 точка 5 од Уставот на СФРЈ, зашто со тоа овозможува дел од средствата од изворните приходи на федерацијата да не се внесува во буџетот на федерацијата, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се става во положба да не може да ги определува намените на средствата на буџетот на федерацијата од сите нејзини приходи и да врши контрола на трошењето на тие средства.

Уставниот суд на Југославија смета дека наведениот дел на оспорената одредба на Општествениот договор е во спротивност со одредбата на член 24 од Законот за финансирањето на федерацијата, поради тоа што овозможува дел од изворните приходи на федерацијата да не се внесува во буџетот на федерацијата, што со тој закон не е пропишано.

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на одредбата на член 365 став 1 точка 4, од Уставот на СФРЈ и на член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата за советување и гласање, одржана на 6 јули 1989 година, со мнозинство гласови, со издвоено мислење, донесе

#### О д л у к а

Се укинува одредбата на член 4 на Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за условите за организирање и заедничко финансирање на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/87), во делот со кој е утврдено дека како заедничко финансирање се смета и финансирањето на меѓународните спортски натпревари, кога дел од средствата за финансирањето на тие натпревари се обезбедува со насочување на изворните приходи на буџетот на федерацијата за тие намени.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ” и во службените гласила на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристиќ, Велько Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У-270/88

6 јули 1989 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
Душан Штрбац, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за поблиските услови за примена на одредбите на член 16 од Законот за банките и другите финансиски организации, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/89, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

#### ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 16 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во точка 8 по зборот: „примената” се додаваат зборовите: „на одредбите”.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 11 август 1989 година.

#### СОДРЖИНА:

Страна

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 766. Уредба за начинот на пресметување на амортизацијата односно на отпишување на вредностите на нематеријалните и материјалните вложувања                                                                                                                                | 1229 |
| 767. Одлука за измена на Одлуката за мерилата и начинот за утврдување на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи                                                                                                                      | 1232 |
| 768. Одлука за измена на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот                                                                                                                                                                                | 1232 |
| 769. Одлука за начинот на продажба на царински стоки и распоредот на средствата добиени со таа продажба                                                                                                                                                                   | 1233 |
| 770. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги                                                                                 | 1235 |
| 771. Одлука за пуштање во оптек на банкнота од 500000 динари                                                                                                                                                                                                              | 1238 |
| 772. Одлука за издавање и за основните обележја на банкнотата од 500000 динари                                                                                                                                                                                            | 1238 |
| 773. Соопштение за цените на благородните метали на ден 30 јуни 1989 година, изразени во динари, по тековниот курс, врз основа на просекот на нивните цени од три најголеми светски берзи                                                                                 | 1238 |
| Одлука за оценување на уставноста и законитоста на одредбата на член 4 од Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за условите за организирање и заедничко финансирање на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија | 1239 |
| Исправка на Одлуката за поблиските услови за примена на одредбите на член 16 од Законот за банките и другите финансиски организации                                                                                                                                       | 1240 |